



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ изле-
гва по потреба. Раконисите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 20 март 1964
Скопје
Број 10

Претплата за 1964 год. изнесува
2.200 дин. Овој број чини 112 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698.

40.

На основа член 22 во врска со член 12 и 14 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр 2/64), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 И 11 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Средствата во износ од 15.000 милиони динари предвидени за инвестиции во индустријата и рударството со чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, Стопанската банка на СРМ ќе ги употреби за давање кредити во изградба на објекти од електростопанството и другите гранки на индустријата што ќе се кредитираат од средствата на Федерацијата и специјализираните банки, за студии и проекти за клучните објекти, за изградбата на објекти за општествен стандард на Железарницата — Скопје, за реконструкција и изградба на нови објекти, и за изградба на крупни објекти во индустријата.

2. Корисници на кредити можат да бидат работните организации од областа на индустријата и рударството и нивните заедници како и општествено-политичките заедници.

3. Кредитите Стопанската банка на СРМ ќе ги дава по пат на конкурс.

По исклучок, Стопанската банка може да одлучи кредити за реконструкција да се даваат и по пат на непосредна спогодба.

4. Корисниците на кредити од точ. 2 на оваа одлука се должни да обезбедат учество во инвестицијата кое не може да биде помало од 30% од претсметковната вредност на инвестиционото вложување, односно од потребниот износ на средствата за учество во користењето на кредитите од средствата на Федерацијата наменети за побрз развиток на стопански недоволно развиените подрачја.

5. Кредитите ќе се одобруваат со интересна норма која не може да биде помала од интересната норма што ја плаќаат кредитобарателите на својот деловен фонд зголемена за 1 и рок на враќање кој не може да биде подолг:

- за реконструкција 10 години
- за изградба на нови објекти 15 години.

За инвестиционите објекти во чие кредитирање учествува Федерацијата ќе се даваат кредити со интересна норма и рок на враќање под исти услови под кои ќе биде одобрен кредитот за учество од средствата на Федерацијата.

6. Првенство во добивање на кредити имаат кредитобарателите што:

- обезбедуваат брзо ефектуирање на инвестицијата и поголем рентабилитет;
- при реконструирање ангажираат минимални средства за градежни работи;
- со производството придонесуваат за зголемување на извозот односно намалување на увозот;
- понудат поголемо учество и покус рок на отплата.

7. Средствата во износ од 300 милиони динари наменети за изготвување на студии и проекти, Стопанската банка ќе ги употреби за давање кредити по пат на непосредна спогодба за следниве намени:

- во електростопанството — за изготвување на техничка документација која треба да обезбеди основни решенија за електроенергетски објекти во сливот на реката Вардар;
- во црната металургија — за изготвување на техничка документација за изградба на погони за натамошна финализација на производството од Железарницата „Скопје“ од Скопје, и
- во обоената металургија — за изготвување на инвестициона документација на фероникалот.

8. Кредитите од претходната точка Стопанската банка ќе ги одобрува со интересна норма од 1% и рок на враќање од 5 години по искористување на кредитот.

Доколку корисникот на кредитот од претходниот став добие инвестиционен кредит за реализација на проектот, рокот на враќањето и интересната норма на кредитот за студии и проекти ќе се изменат и ќе се изедначат со условите на основниот кредит.

9. Кредитобарателите од стопански неразвиените подрачја односно општини определени со Општествениот план за стопанскиот развиток на Социјалистичка Република Македонија за 1961—1965 година доколку еднакво со другите ги исполнуваат условите од точка 6, имаат првенство во добивање на кредит.

Кредитобарателите од претходниот став се ослободени од полагање на сопствено учество и гарантен износ.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-543/1
28 февруари 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

41.

На основа член 22 во врска со член 12 и 14 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/64), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 И 11 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Средствата во износ од 100 милиони динари предвидени за градежништвото во член 10 и 600 милиони динари предвидени во член 11 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката, Стопанската банка на СРМ ќе ги употреби за давање кредити на градежните претпријатија и претпријатијата за одржување на патиштата за намените предвидени во член 12 и 14 од истиот закон.

2. Корисници на кредитот можат да бидат стопанските организации од областа на градежништвото до износ од 470 милиони динари и претпријатијата за одржување на патиштата до износ од 230 милиони динари.

3. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија на градежните претпријатија по пат на конкурс, а на претпријатијата за одржување на патиштата по пат на непосредна спогодба.

4. Корисниците на кредит од точка 2 на оваа одлука се должни на обезбедат учество во инвестицијата кое не може да биде помало од 30% од претсметковната вредност на истата, за градежните претпријатија, а за претпријатија за одржување на патиштата 5% од сопствени средства и 25% од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд предвидени за учество при набавка на механизација за одржување на патиштата.

5. Најниската годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесување на барањето е интересната норма на деловниот фонд на инвеститорот зголемена за 1 за градежните претпријатија, а за претпријатијата за одржување на патиштата интересната норма изнесува 2%.

6. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 8 години за претпријатијата од областа на градежништвото и 10 години за претпријатијата за одржување на патиштата.

7. Првенство за добивање кредити имаат оние кредитобаратели од областа на градежништвото кои што:

- остваруваат општествен бруто продукт поголем од 400 милиони динари и се со седиште во Скопје;
- имаат поголема производна задача;
- постигнуваат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување;
- понудат поголемо сопствено учество, пократок рок на враќање на кредитот и повисока интересна норма.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-545/1
28 февруари 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

42.

На основа член 22 во врска со член 12 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 2/64), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Средствата во износ од 2.400 милиони динари предвидени за инвестиции во сообраќајот со чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката ќе се даваат за кредитирање на следните намени и во следните износи:

а) за јавни патишта 1.303 мил. дин. и тоа:

- реконструкција и модернизација на патот Градско — Прилеп — — — — — 1.143 мил. дин.
- за довршување на реконструкцијата и модернизацијата на патот Удово — Валандово — — — — — 100 мил. дин.
- за учество во користење кредити од средствата на Федерацијата наменети за побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја при набавка на механизација за одржување на патиштата — — — — — 57 мил. дин.

б) во ПГТ сообраќајот 300 мил. дин. и тоа:

- за изградба на поштенски згради — — — — — 120 мил. дин.
- за учество и изградба на спојни врски за мрежните групи — — — — — 180 мил. дин.

в) во железничкиот сообраќај 800 мил.

динари и тоа:

- за учество во изградбата на железничкиот јазел—Скопје 700 мил. дин.
- за учество во набавка на товарни вагони — — — 100 мил. дин.

2. Кредитите Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе ги дава по пат на непосредна спогодба односно по пат на конкурс.

Кредитите за реконструкција и модернизација на јавните патишта, за учество при набавка на механизација за одржување на јавните патишта, за изградба на спојните врски и за учеството во набавка на железнички товарни вагони ќе се одо-бруваат по пат на непосредна спогодба.

3. Корисници на кредитите можат да бидат:

— за реконструкција и модернизација на јавните патишта — Социјалистичка Република Македонија;

— за изградба на поштенски згради и спојни врски за мрежните групи — претпријатијата за поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај;

— за учество при набавка на механизација за одржување на јавните патишта — претпријатијата за патишта;

— за изградба на железничкиот јазел Скопје

— Железничкото транспортно претпријатие Скопје;

— за набавка на железнички товарни вагони

— Железничкото транспортно претпријатие Скопје и други стопански организации корисници на железничкиот транспорт.

4. Корисници на кредитите од претходната точка се должни да обезбедат учество во инвестицијата кое не може да биде помало од:

— 90% за кредитите за набавка на железнички товарни вагони;

— 20% за кредитите за изградба на поштенски згради;

— 10% за кредитите за изградба на спојни врски за мрежните групи.

Кредитите за реконструкција и модернизација на јавните патишта ќе се даваат без сопствено учество и гарантен износ.

5. Најниската годишна интересна норма, која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е:

— за кредитите за реконструкција и модернизација на јавните патишта — 1%;

— за кредитите за изградба на поштенски згради — 7%;

— за кредитите за изградба на спојни врски за мрежни групи — 7%;

— за кредитите за учество при набавка на механизација за одржување на јавните патишта — 2%;

— за кредитите за набавка на железнички товарни вагони — 6%;

— за кредитот за изградба на железничкиот јазел Скопје — 2%.

6. Рокот за враќање на кредитите не може да биде подолг од:

— 10 години за кредитите за учество при набавка на механизација за одржување на јавните патишта;

— 50 години за кредитите за реконструкција и модернизација на јавните патишта;

— 30 години за изградба на поштенски згради;

— 20 години за изградба на спојни врски за мрежните групи;

— 10 години за набавка на железнички товарни вагони;

— 30 години за изградба на железничкиот јазел — Скопје.

7. Првенство во добивање на кредити имаат оние кредитобаратели кои понудат поголемо учество, пократок рок за враќање на кредитот и повисока интересна норма.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-544/1

28 февруари 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с.р.

43.

На основа член 17 став 3 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Во Одборот за организационо-политички прашања се именува за член БОРО МИЉОВСКИ, ре-публички секретар за информации.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-680/1

5 март 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с.р.

44.

На основа член 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 13/56), во врска со член 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Се разрешува ПАНЧЕ ШУРКОВ — од должноста помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-681/1

5 март 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

45.

На основа член 6 од Уредбата за основање Републички сообраќаен инспекторат („Службен весник на СРМ“ бр. 33/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА И ЈАВЕН СООБРАЌАЈ

Се разрешуваат:

1. инж. **КЛИМЕНТ СТЕФАНОВСКИ**, од должноста главен инспектор на Инспекторатот за јавни патишта и

2. **ЖИВОРАД МАСЛАРОВСКИ**, од должноста главен инспектор на Инспекторатот за патен сообраќај.

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-682/1

5 март 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

Одласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-567/1 од 14 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Горѓиевски Александар**, роден на ден 15 март 1914 година во село Пресовјани, Охридска околина, од татко Нове и мајка Цвета, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Вељански**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (53)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-1430/1 од 24 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Алтичев Витомир**, роден на 4 октомври 1939 година во Кратово, Кумановска околина, од татко Спиро и мајка Миленка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Митевски**.

Со истото решение е одобрена и промената на фамилијарното име на сопругата му **Алтичева Ана**, родена на 20 јануари 1944 година во Кратово, од

татко Ванче и мајка Илинка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Митевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (73)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-2007 од 4 февруари 1964 година, ја одобри промената на личното име на **Ристевски Радослав**, роден на ден 31 март 1930 година во село Св. Тодори, Битолска околина, од родители: татко Васил и мајка Велика, така што во иднина личното име ќе му гласи **Најдовски Раде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (74)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-1974 од 5 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Ристевска Карафила**, родена на ден 20 март 1937 година во село Вешиште, Битолска околина, од родители: татко Петковски Петко и мајка Јово, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Најдовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (75)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-733/1 од 24 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на **Стојанов Александар**, роден на 5 мај 1936 година во село Стиник, Штипска околина, од татко Ангел и мајка Илинка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Арсо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (77)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7552/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на **Бајрами Шахсине**, родена на ден 27 јуни 1930 година во село Орашје, Тетовска околина, од татко Емини Мехмедали и мајка Азизе, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Исминица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (78)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-731/2 од 5 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Стефановска Донка**, родена на 1 јуни 1933 година во село Боипшта, Битолска околина, од татко Тале и мајка Менка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Горѓијоска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (79)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-3087 од 11 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Вехаби Саит**, роден на ден 13 март 1925 година во село Шипковица, Тетовска околина. Промената е одобрена и на **Вехаби Шекиме**, родена на ден 18 декември 1933 година во

село Шипковица, Тетовска околија, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Рамадани**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (82)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-131225 од 24 декември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Миноска Велика, родена на ден 11 април 1958 година во Тетово, од мајка Симиќ Стојна, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Светлана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (83)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-631/1 од 14 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Трпевски Никола, роден на ден 25 ноември 1925 година во село Непроштено, Тетовска околија, од татко Алексо и мајка Веца, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Никити**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (84)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-1911/1 од 17. I. 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Младеновиќ Стојман, роден на 14 ноември 1936 година во село Никуљане, Кумановска околија, од татко Трајко и мајка Петкана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Тома**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (81)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 1436/1 од 24 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Азисов Зоранчо, роден на ден 4 октомври 1962 година во Штип, Штипска околија, од мајка Цвета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Фејзула**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (82)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Бензоска Вера, од Прилеп, кеј „1 мај“ бр. 52, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Бељум Бендоски од Ресен, а сега во Турција со непозната адреса. Бидејќи тужениот Бељум е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 52/63. (67)

Бојко Доневски од село Поешево поднесе до овој суд тужба за сопственост против Миладин Стојкиќ од село Поешево, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната

адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му се одреди застапник по значајна должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 199/63. (80)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

При овој суд се води постапка за огласување за неважен чекот број 125884 на сума од 300.000 динари, издаден од Комуналната банка во Штип на ден 25. VII. 1963 година, а на име Георгиев Станоев Раде од Штип.

Се поканува секој оној што го нашол чекот или знае за него да јави на судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противен случај чекот ќе се огласи за неважен.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 209/64. (81)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Ајровски Ајров Мерсо, работник, бивш од село Отишани, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во гр. Дебар. Појавениот наследник Ајровски Мерсов Раим, со непозната адреса во територијата на СФРЈ, се поканува во рок од една година по објавувањето на овој оглас да се јави лично пред судот за да даде наследничка изјава или таква да испрати на судов. Во противно оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 335/62. (76)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 30. III. 1963 година рег. бр. 3/57, книга IV, е запишана под фирма: Продавница за овошје и зеленчук во село Претор. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на суви и свежи градинарски производи, арпаџик, свежо и суво овошје, шумски производи, конзервирани градинарски производи, преработки од градинарски производи, овошни сокови и сукуси, конзервирано овошје, преработки од овошје, винска киселина и асенција, костенликави овошни и градинарски производи, мед, зачини домашни и од увоз, чај, локум во оригинално ситно пакување, јужно овошје, маслинки, грав, таан алва во оригинално пакување, свежо и преработено грозје, квасец, јајца пресни и во прав, сирење и кашкавал конзервирани сточни производи, производи од шеќер, конзервирани производи од месо и риба, чоколада и бонбони, бисквити и кекси.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Респлод“ — Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен број 05-1584/1 од 8. III. 1963 година.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 76/63. (577)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 745, страна 293, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје на улица „Кочо Рацин“ бр. 75 на Претпријатието за продажба, извоз и увоз на дрво и дрвни производи „Југодрво“ — Белград, Атанасовски Лазаров Петар е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Слијепчевиќ Остаја, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 731/62. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 287, страна 691 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скопје, број 04-12616 од 11. XII. 1962 година дејноста на „Ауто-Македонија“ увоз-извоз, Скопје, во иднина се проширува и со:

1. поправка на сите моторни возила, земјоделски и градежни машини и изработка и поправка на каросерији;
2. вршење на аутотуристички, сообраќајни и сервисни услуги,
3. вршење на ауто-такси услуги, превоз и други услуги со моторни возила.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 759/62. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 595, страна 363, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Производното услужно претпријатие „Галванизер“, Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-16956 од 6. XII. 1962 година е припоено кон Металското претпријатие „Коце Металец“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 751/62. (11)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 159, страна 429 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-16956 од 6. XII. 1962 година кон Металското претпријатие „Коце Металец“ од Скопје се припојува Производното услужно претпријатие „Галванизер“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 752/62. (12)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 685, страна 1051 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 20361 од 3. XII. 1962 година дејноста на Комуналното производно

претпријатие „Паркови и зеленило“ од Скопје во иднина се проширува и ќе гласи:

- производство и продажба на декоративни сандаци и цвеќе,
- уредување и одржување на паркови, паркуми и детски игралишта,
- новogradба на паркови, парк шуми и слично,
- проектирање и изградба на техничка документација на објекти од пејсажна и вртна архитектура,
- сервисни услуги за одржување и изградба на домашни градинки и паркови, дотур на цвеќе и друг посадочен материјал,
- декорација и уредување на разни објекти за продажба и услуги на декоративни садници,
- набавка на семе, садници и цвеќе за репродукција на трети лица,
- сите други услуги што произлегуваат од областа на хортикултурната и пејсажната дејност,
- производство на саксии за цвеќе за сопствени потреби и продажба на пазарот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 757/62. (13)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 754, страна 355, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје на улица „Ворис Кидрич“ бр. 64 на Електроиндустрија „Обод“, Цетиње, Наум Јанакиев е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Николиќ Милорада Војислав, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 22. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 648/62. (14)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 666, страна 925, книга II е запишано следното: Цветко Богданов Ивановски, досегашен директор на Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ од Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на комбинатот е назначен Узеир Узеири. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Панче Тодоров Спасовски, пом. директор, и Туник Саво, шеф на сметководството, сметано од 19. XII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 761/62. (15)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 372, страна 87 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Градско број 1884/1 од 21. XI. 1962 година фирмата на „Балкан“ трговско претпријатие со промет на отпадоци граѓа, градежен материјал

и огрев — село Градско во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие со промет на граѓа, градежен материјал и огрев и отпадоци на големо и мало „Балкан“ — Градско.

Со горечитираното решение на Народниот одбор на општината Градско и дејноста на претпријатието се проширува на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 753/62. (16)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 243, страна 849 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Мешовитото трговско угостителско претпријатие „Крива Река“ од село Ранковци, Кумановска околија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка број 02-10654/1 од 16. X. 1962 година е припоено кон Земјоделската задруга „Пробуда“ од село Ранковци, Кумановска околија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 715/62. (20)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 20, страна 75 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка број 02-10654/1 од 16. X. 1962 година кон Земјоделската задруга „Пробуда“, село Петралица, Кумановска околија, се припојува Трговското угостителско услужно претпријатие „Крива Река“ од село Ранковци.

Истовремено со горечитираното решение на Народниот одбор на општината Крива Паланка број 02-10654/1 од 16. X. 1962 година и седиштето на задругата се преместува од село Петралица во село Ранковци.

На досегашните потписници на задругата и тоа: Јакимовски Блажо, Додевски Денков Васил и Михајловски Стојанов Стојко им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Ристовски К. Митко, в. д. управник, Бошковски С. Воислав, шеф на сметководството, Николовски Ј. Стамен, земјоделски техничар, и Јанковски Д. Александар, благајник. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 22. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 716/62. (21)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 351, страна 929 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието за автомобилни гуми „Ауто гума“, Скопје, под принудна управа и тоа: Атанас Стојановски, принуден управник, Атанасовски Димче Славе, секретар, и Гуровски Сиљан Петко, техн. раководител, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува и Бузацик Саво Златко, шеф на сметководството, сметано од 25. XII. 1962 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 773/62. (26)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 245, страна 645, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за промет со железарски метални и технички материјали „Технички магазин“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје број 254 од 25. XII. 1962 година е припоено кон Претпријатието за промет со железни, метални, технички и електротехнички материјали „Технометал-Македонија“ импорт — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 784/62. (27)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 220, страна 583 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 254 од 25. XII. 1962 година кон Претпријатието за промет со железни, метални, технички и електротехнички материјали „Технометал-Македонија“ импорт — Скопје се припојува Претпријатието за промет со железарски, метални и технички материјали „Технички магазин“ — Скопје.

Со горечитираното решение на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 254 од 25. XII. 1962 година и дејноста на претпријатието во иднина се проширува и со продажба на големо и мало од гранките 120, 121, 122, 123.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 785/62. (28)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 140, страна 379, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров број 03-5950 од 24. XII. 1962 година дејноста на Туланата во Ѓорче Петров на Градежното претпријатие „Илинден“ — Скопје во иднина се проширува и со: продажба на тули.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 778I62. (35)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на 4 работни места — 2 во Геодетската секција Битола и 2 во Скопје и тоа: геодетски инженери I врста или геодети II врста

Услови: Кандидатите да имаат завршено технички факултет — геодетски отсек — може и приправник геодетски инженер, а геодетите да имаат положен стручен испит за звањето геодета II врста.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата по решението на Геодетската управа.

Документите да се достават по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Настап на работа веднаш.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места. (290)

Комисијата за службенички прашања на Собранието на општината Кратово, Кумановска околија

распишува

К О Н К У Р С

за работно место:

1. РЕФЕРЕНТ ПО НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет.

Лицата во работен однос ќе треба да достават согласност од установата да со приемот ќе бидат ослободени од дотичната установа.

Молбите со кратка биографија како и документите според чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Комисијата за службенички прашања при Собранието на општината Кратово.

Конкурсот трае до пополнување на работното место а најдоцна 15 дена од денот на објавувањето (292)

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. директор на Заводот,
2. еден асистент, стручен или научен соработник за лозарство,
3. еден асистент, стручен или научен соработник за винарство.

Услови:

— за директор: земјоделски факултет, да се занимава со научна или стручна работа во областа на лозарството и винарството, да има способност за раководење со стално работно место во Заводот и да има 10 години работен стаж во струката;

— за асистент: да има завршен земјоделски факултет, стручна практика и да има смисла за научна работа;

— за стручен соработник: да има завршен земјоделски факултет;

— за научен соработник: да има звање научен соработник или докторат на науките.

Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС, куса биографија за досегашното движење во службата и потврда од службата за најдоцниот датум кога ќе биде ослободен ако биде избран, да се достават до Заводот најдоцна за 1 месец од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“. Молбите со некомплетирани документи нема да се разгледуваат. (291)

На основа чл. 3 и 4 од Правилникот за отстапување за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/63 год.), Фондот за кредитирање на станбената изградба на Собранието на општината Делчево

распишува

ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на станбена зграда во Делчево на ул. „Маршал Тито“

Претсметковната вредност на објектот изнесува динари 45,851.520.

Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на Собранието на општината Делчево на ден 6 април 1964 година.

Рок за завршување на објектот е шест месеци по потпишување на договорот.

Елаборатот се става на увид на интересентите секој работен ден од 7 до 14 саатот во просториите на Собранието на општината, соба бр. 16-а.

Учесниците на наддавањето се должни да достават документи пропишани со чл. 19 од Правилникот за стапување за изградба на инвестициони објекти и работи („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/63).

СОДРЖИНА

	Страна
40. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за индустрија и рударство од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката — — —	177
41. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката — — —	178
42. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката	178
43. Одлука за именување член на Одборот за организацисно-политички прашања на Извршниот совет — — — — —	179
44. Решение за разрешување на помошникот на републичкиот секретар за законодавство и организација — — — — —	179
45. Решение за разрешување на главните инспектори за јавни патници и јавен сообраќај — — — — —	183